

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 50

Год. LXIV

Понеделник, 14 април 2008

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
825. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната установа за заеднички работи за потребите на јавните здравствени установи, клиники и институти Скопје.....	2	833. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Сојузна Република Германија.....	3
826. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Годишниот извештај за финансиското работење на АД „МЕПСО“ за период од 1.01. до 31.12.2007 година.....	2	834. Одлука за утврдување на мрежата на главни железнички пруги и други железнички пруги, нивната класификација, како и ознаките.....	4
827. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за усвојување на Инвестиционата програма на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2008 година.....	2	835. Решение за доделување на титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Чешка.....	9
828. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година.....	2	836. Решение за доделување на титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Италија.....	9
829. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Боговиње“ с. Боговиње, општина Боговиње.....	2	837. Решение за именување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	9
830. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Паликура“ с. Паликура, општина Росоман.....	3	838. Решение за именување раководител на Националниот фонд во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	9
831. Одлука за дополнување на Одлуката за основање Јавно претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	3	839. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино).....	9
832. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	3	840. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	10
		841. Одлука за определување продажна цена на природен гас во вториот квартал од 2008 година.....	11
		Огласен дел.....	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**825.**

Врз основа на член 32 од Законот за установите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/05 и 120/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, КЛИНИКИ И ИНСТИТУТИ СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Јавната установа за заеднички работи за потребите на јавните здравствени установи, клиники и институти Скопје бр. 0101-610/5 од 25.03.2008 година, донесен од Управниот одбор на оваа јавна установа, на седницата одржана на 30.11.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-806/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

826.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2), од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА АД „МЕПСО“ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01. ДО 31.12.2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и Годишниот извештај за финансиското работење на АД „МЕПСО“ за период од 1.01. до 31.12.2007 година, УО бр. 1320/3-1 од 26.02.2008 година, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 26.02.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1500/1
8 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

827.

Врз основа на член 11 став 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за усвојување на Инвестиционата програма на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2008 година бр. 02-293/11 од 05.03.2008 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 27.02.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1569/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

828.

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година, бр. 02-4387/6 од 17.03.2008 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 17.03.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1821/1
8 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

829.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "БОГОВИЊЕ" С. БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Водната заедница "Боговиње" од с. Боговиње, општина Боговиње, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на каналската мрежа за наводнување, како независен хидромелиоративен систем, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница за наводнување на земјоделско земјиште од 550ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- две зафатни места (водозафати), точки за снабдување од реката Боговинска Река;

- главен канал (ГК-1) дел бетонски во должина од 1050м. и дел земјен во должина од 520м., трапезен, со профил – димензии 40/50/80 и со пропусна моќ од 120л/сек.;

- главен канал (ГК-2) дел бетонски во должина од 3250м., трапезен, со профил – димензии 40/60/110 и дел земјен во должина од 3100м., трапезен, со профил – димензии 50/60/100 и со пропусна моќ од 300л/сек.;

- разводна мрежа од (10) бетонски канали, трапезни, со вкупна должина од 3000м., со профил-димензии 30/40/70 и со пропусна моќ од 80-100л/сек., и (2) земјани канали, трапезни, со вкупна должина од 11.400м., со профил-димензии од 60/60/110 до 30/40/70 и со пропусна моќ од 80-100л/сек.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1948/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

830.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ПАЛИКУРА“
С. ПАЛИКУРА, ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница “Паликура” од с. Паликура, општина Росоман, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем “Тиквеш”, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 317ха и која претставува хидро техничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- шест зафатни места (водозафати), од главниот канал 2 (GK-2): (1) на Разводниот вод-2 (RV-2); (2) на разводниот вод-3 (RV-3); (3) на Разводниот вод-4 (RV-4); (4) на Разводниот вод-5 (RV-5); (5) на Разводниот вод-6 (RV-6); и (6) на самостоен вод-7 (SV-7) за зафаќање на вода за наводнување од групниот канал (GK-2); и
- разводна мрежа за наводнување со должина од 12.221 метри цевковод од типот “АС” (азбестоцементен) и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-125.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1951/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

831.

Врз основа на член 9 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Член 1

Во Одлуката за основање Јавно претпријатие „Стрежево“ – Битола (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/01 и 31/06), во член 2 став 1 по алинејата 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:

„-05.0 Улов на риби, одгледување на риби и услужни активности во рибарството“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1987/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

832.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Член 1

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола, бр. 02-275/2 од 6.03.2008 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 6.03.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1987/2
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

833.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА

1. За учество во НАТО/ПЗМ вежбовната активност „Combined endeavour-08“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Баумхолдер, Сојузна Република Германија, во периодот од 29.04.2008 до 15.05.2008 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија, во состав од 22 (дваесет и два) припадника на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, офицери и подофицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, делумно ќе ги обезбеди Министерството за одбрана, а делумно Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2003/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

834.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за безбедност во железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ГЛАВНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ДРУГИ** **ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ, НИВНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА, КАКО И ОЗНАКИТЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дефинира поделбата на главните железнички пруги и други железнички пруги во зависност од намената и обемот на сообраќајот, стопанското значење или значењето што го имаат за внатрешниот и меѓународниот сообраќај, нивната класификација, како и ознаките.

Член 2

Железнички пруги во зависност од тоа дали се вкрстуваат со други транспортни системи, се едноколосечни или двоколосечни, електрифицирани или неелектрифицирани, се делат на главни железнички пруги и други железнички пруги.

Член 3

(1) Железнички пруги ги сочинуваат меѓународните правци кои се опфатени со Европската спогодба за најважните меѓународни железнички пруги (AGS).

(2) Во главни референтни пруги на територијата на Република Македонија, а во врска со ставот (1) на овој член, влегуваат:

- Државна граница на Република Македонија – Табановце-Илинден распатница А – Скопје патничка станица;
- Илинден распатница В – распатница Г – Драчево;
- Скопје патничка станица – Распатница Б - Драчево – Велес;
- Велес-Гевгелија-Државна граница на Република Македонија;
- Скопје-Горче Петров-Волково-Македонска граница.

(3) Наведените пруги во ставот (2), алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од овој член ќе ја носат ознаката „Г-Р“ (Главни-Референтни).

Член 4

(1) Главни поврзувачки пруги на територијата на Македонските железници се:

- Распатница А – Трубарево – Приемна станица;
- Распатница Б – Трубарево – Приемна станица;
- Трубарево отпремна станица – Распатница В;
- Трубарево отпремна станица – Распатница Г.

(2) Наведените пруги во ставот (1), алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој член, ќе ја носат ознаката „Г-П“ (Главни-Поврзувачки).

Член 5

(1) Другите железнички пруги на територијата на Македонските железници се класифицирани во повеќе категории..

(2) Во категоријата I пруги од ставот (1) на овој член влегуваат:

- Ѓорче Петров – Кичево;
- Маџари-Скопје север;
- Велес – Битола;
- Градско - Шивец Кавадарци;
- Маџари – Скопје Југ;
- Маџари – Трубарево приемна станица.

(3) Наведените пруги во ставот (2) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој член ќе ја носат ознаката „Д-I“ (Други I – Категорија)

(4) Во категорија II пруги од ставот (1) на овој член влегуваат:

- Битола – Креница – Државна граница на Република Македонија;
- Велес – Кочани;
- Лисиче – Трубарево приемна станица.

(5) Наведените пруги во ставот (4), алинеи 1, 2 и 3 од овој член, ќе ја носат ознаката „Д- II“ (Други II – Категорија).

(6) Во категоријата III пруги од ставот (1) на овој член влегуваат:

- Бакарно гумно – Сопотница и
- Зајас – Тајмиште.

(7) Наведените пруги во ставот (6), алинеи 1 и 2 од овој член, ќе ја носат ознаката „Д- III“ (Други III – Категорија).

Член 6

Составен дел на оваа одлука е табелата и мапата на железнички пруги кои припаѓаат на секоја категорија и нивен статус.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 19-2019/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.


Табелата на железнички линии кој припаѓаат на секоја категорија и нивен стаус

Од	До	Ознака	Број на колосеци	Од (km)	До (km)	Растојание (km)	Брзина (Km/h)	Електрификација	Сигнализација	Широчина меѓу шини (mm)	Осно оптоварување (Kn)	Осовинско оптоварување по доложен метар (KNM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Табановци	Државна граница	Г - Р	1	400,5	401,1	0,6	100,0	да	АЛБ	1435	225	80
Табановци	Куманово	Г - Р	1	401,1	413,7	12,6	100,0	да	АЛБ	1435	225	80
Куманово	Романовци	Г - Р	1	413,7	420,8	7,1	90,0	да	АЛБ	1435	225	80
Романовци	Миладиновци	Г - Р	1	420,8	430,8	10	93,6	да	АЛБ	1435	225	80
Миладиновци	Илинден	Г - Р	1	430,8	438,1	7,3	100,0	да	АЛБ	1435	225	80
Илинден	Маџари	Г - Р	1	438,1	444,8	6,7	100	да	АЛБ	1435	225	80
Маџари	Скопје	Г - Р	1	444,8	449,5	4,7	98,3	да	АЛБ	1435	225	80
Илинден	Драчево	Г - Р	1	438,7	446,4	7,7	90	да	АЛБ	1435	225	80
Скопје	Лисиче	Г - Р	1	449,5	456,2	6,7	96,9	да	АЛБ	1435	225	80
Лисиче	Драчево	Г - Р	1	456,2	461,7	5,5	99,6	да	АЛБ	1435	225	80
Драчево	Јане Сандански	Г - Р	1	461,7	468,8	7,1	98,8	да	АЛБ	1435	225	80
Јане Сандански	Зелениково	Г - Р	1	468,8	474	5,2	80,0	да	АЛБ	1435	225	80
Зелениково	Каџина Река	Г - Р	1	474	479,7	5,7	75,9	да	АЛБ	1435	225	80
Каџина Река	Рајко Жинзифов	Г - Р	1	479,7	490,4	10,7	73,6	да	АЛБ	1435	225	80
Рајко Жинзифов	Велес	Г - Р	1	490,4	500,4	10	73,9	да	АЛБ	1435	225	80
Велес	Згрозолци	Г - Р	1	500,4	515,1	14,7	75,6	да	АЛБ	1435	225	80
Згрозолци	Градско	Г - Р	1	515,1	527,7	12,6	91,7	да	АЛБ	1435	225	80
Градско	Кукурчани	Г - Р	1	527,7	537,8	10,1	99,4	да	АЛБ	1435	225	80
Кукурчани	Криволак	Г - Р	1	537,8	548,5	10,7	96,6	да	АЛБ	1435	225	80
Криволак	Неготино	Г - Р	1	548,5	551,7	3,2	100,0	да	АЛБ	1435	225	80
Неготино	Дуброво	Г - Р	1	551,7	558,4	6,7	99,6	да	АЛБ	1435	225	80
Дуброво	Демир Калија	Г - Р	1	558,4	569,8	11,4	97,1	да	АЛБ	1435	225	80
Демир Калија	Клисура	Г - Р	1	569,8	576,5	6,7	83,3	да	АЛБ	1435	225	80
Клисура	Миравци	Г - Р	1	576,5	591,2	14,7	85,1	да	не	1435	225	80
Миравци	Смоквица	Г - Р	1	591,2	604,3	13,1	100,0	да	не	1435	225	80
Смоквица	Гевгелија	Г - Р	1	604,3	613,5	9,2	100,0	да	не	1435	225	80
Гевгелија	Гевгелија Државна граница	Г - Р	1	613,5	615,4	1,9	100,0	да	не	1435	225	80
Распатица А	Трубарско приемна	Г - П	1	442,7	444,7	2,0	65,0	да	не	1435	225	80
Трубарско приемна	Распатица Б	Г - П	1	454,1	457,8	3,7	76,6	да	не	1435	225	80
Трубарско отпремна	Распатица В	Г - П	1	443,1	442,6	0,5	100	да	не	1435	225	80
Трубарско отпремна	Распатица Г	Г - П	1	157,4	157,9	0,5	100	да	не	1435	225	80
Трубарско приемна	Трубарско отпремна	Г - П	1	345,1	349,1	4,0	60	да	не	1435	225	80
Велес	Тополка	Д - I	1	0	7,8	7,8	73,3	не	не	1435	200	64
Тополка	Чашка	Д - I	1	7,8	14,5	6,7	50,0	не	не	1435	200	64
Чашка	Стари Град	Д - I	1	14,5	21,7	7,2	50,0	не	не	1435	200	64
Стари Град	Васил Антевски	Д - I	1	21,7	30,3	8,6	50,0	не	не	1435	200	64
Васил Антевски	Богомила	Д - I	1	30,3	44,1	13,8	63,8	не	не	1435	200	64
Богомила	Гостиражни	Д - I	1	44,1	57,9	13,8	50,0	не	не	1435	200	64
Гостиражни	Браилово	Д - I	1	57,9	68,8	10,9	75,4	не	не	1435	200	64
Браилово	Прилеп	Д - I	1	68,8	84,1	15,3	98,2	не	не	1435	200	64
Прилеп	Бакарно Гумно	Д - I	1	84,1	99,1	15	90,4	не	не	1435	200	64
Бакарно Гумно	Даме Груев	Д - I	1	99,1	112,1	13	89,4	не	не	1435	200	64
Даме Груев	Никола Карев	Д - I	1	112,1	121,7	9,6	100,0	не	не	1435	200	64
Никола Карев	Битола	Д - I	1	121,7	129,3	7,6	80,0	не	не	1435	200	64
Битола	Кременица	Д - II	1	129,3	145,3	16	30,0	не	не	1435	160	50
Кременица	Државна граница	Д - II	1	145,3	146	0,7	30,0	не	не	1435	160	50
Бакарно Гумно	Сопотница	Д - III	1	0,1	29,1	29	30,0	не	не	1435	160	50
Горче Петров	Радуша	Д - I	1	0,4	16,7	16,3	95,2	не	не	1435	225	72
Радуша	Јегуновци	Д - I	1	17,5	27,9	10,4	86,6	не	не	1435	225	72
Јегуновци	Тетово	Д - I	1	28,8	42,2	13,4	100,0	не	не	1435	225	72
Тетово	Жеровјане	Д - I	1	43,1	53,3	10,2	99,5	не	не	1435	225	72
Жеровјане	Гостивар	Д - I	1	54,1	66,6	12,5	100,0	не	не	1435	225	72
Гостивар	Лакавица	Д - I	1	67,6	73,1	5,5	80,0	не	не	1435	225	72
Лакавица	Падалиште	Д - I	1	73,8	80,7	6,9	76,3	не	не	1435	225	72
Падалиште	Зајас	Д - I	1	81,4	89	7,6	80,0	не	не	1435	225	72
Зајас	Кичево	Д - I	1	89,1	102,2	13,1	66,3	не	не	1435	225	72
Велес	Тошо Арсов	Д - II	1	0,4	20,7	20,3	50,0	не	не	1435	180	64
Тошо Арсов	Овче Поле	Д - II	1	21,1	35,1	14	50,0	не	не	1435	180	64
Овче Поле	Штип	Д - II	1	35,9	51	15,1	50,0	не	не	1435	180	64
Штип	Ванчо Прке	Д - II	1	51,9	66,3	14,4	60,0	не	не	1435	180	64
Ванчо Прке	Соколарци	Д - II	1	66,9	73,6	6,7	59,8	не	не	1435	180	64
Соколарци	Кочани	Д - II	1	74,2	85,2	11	50,0	не	не	1435	180	64
Градско	Шивец	Д - I	1	0,4	16,7	16,3	40,2	не	не	1435	200	80
Државна граница	Волково	Д - I	1	312,9	324,6	11,7	92,1	не	не	1435	225	72
Волково	Горче Петров	Д - I	1	325,5	329,8	4,3	97,1	не	не	1435	225	72
Горче Петров	Скопје Север	Д - I	1	330,7	338,8	8,1	99,0	не	не	1435	225	72
Скопје Север	Скопје Патничка	Д - I	1	336,8	344,6	7,8	94,2	не	не	1435	225	72
Скопје Север	Маџари	Д - I	1	336,8	342,5	5,7	80	не	не	1435	225	80
Маџари	Скопје Југ	Д - I	1	0,8	2,9	2,1	40	да	не	1435	225	80
Маџари	Трубарско Приемна	Д - I	1	343,9	345,2	1,3	63,1	да	не	1435	225	80
Маџари	Скопје товарна	Д - III	1	0,00	1,1	1,1	40	не	не	1435	225	80
Трубарско приемна	Лисиче	Д - II	1	444,1	447,7	3,6	70,6	не	не	1435	225	80
Зајас	Тајмиште	Д - III	1	0,4	6	5,6	40,0	не	не	1435	200	72

Мапа на железнички линии кои припаѓаат на секоја категорија



Map of railway lines which belong to each category



835.

Врз основа на член 11-а од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.04.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТИТУЛА АМБАСАДОР НА
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА ЧЕШКА**

1. Со ова решение на Иво Трајков истакнат и меѓународно афирмиран и признат македонски филмски и телевизиски режисер, сценарист и продуцент му се доделува титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Чешка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1862/1
8 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

836.

Врз основа на член 11-а од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТИТУЛА АМБАСАДОР НА
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

1. Со ова решение на Благој Нацоски истакнат и меѓународно афирмиран и признат македонски оперски уметник му се доделува титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Италија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1863/1
8 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

837.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИНАТОР
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ
ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА
ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува д-р Трајко Славески министер за финансии.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1900/2
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

838.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИОТ
ФОНД ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО
УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ
ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За раководител на Националниот фонд во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија, се именува Наташа Михаилова, од Секторот за трезор во Министерството за финансии.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на раководител на Националниот фонд во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2080/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

839.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) се издава на Друштвото за производство, услуги и трговија „Глобус“ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа ќе се врши во играчница (казино) што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“, во угостителскиот објект Атлантис во Стар Дојран.

3. Во играчницата (казино), корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 80 (осумдесет) автомати за игри на среќа.

Уплатата и добивките во играчницата ќе се врши во домашна или странска валута.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 260.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1931/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

840.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 31,076
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 31,231
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 32,132
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 38,083
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 37,603
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 37,945
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 22,798

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 70,00
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 67,00
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 68,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 64,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 52,50
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 53,00
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 27,551

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	69,50	69,00	68,50
ЕУРОСУПЕР - 95	66,50	66,00	65,50
ЕУРОСУПЕР - 98	67,50	67,00	66,50
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	63,50	63,00	62,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	52,00	51,50	51,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	52,50	52,00	51,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, вазат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 0,040
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,396
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 21,769
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,715
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 12,425
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,149
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 15.04.2008 година.

Бр. 02-723/1
14 април 2008 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

841.

Врз основа на член 19, алинеа 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06 и 36/07), а во врска со член 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ВТОРИОТ КВАРТАЛ ОД 2008 ГОДИНА

Член 1

Продажната цена на природниот гас во вториот квартал од 2008 година се определува да изнесува 17,0065 ден/нм³.

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, содржани се трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавна цена) во износ од 16,8288 ден/нм³ и цена за трговија и снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1777 ден/нм³.

Во продажната цена од став 1 на овој член, не е содржана цената за пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/нм³, која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на системот за пренос е должен да ја плати за вршењето на овие услуги.

Во продажната цена од став 1 на овој член и во цената за преносот и управување со системот за пренос на природниот гас од став 3 на овој член, не е содржан и данокот на додадена вредност во вкупен износ од 3,4602 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 1, 3 и 4 на овој член, во вториот квартал од 2008 година изнесува 22,6837 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа одлука е утврдена со примена на просечен продажен курс на САД доларот од 40,1898 денари за еден САД долар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-726/1
14 април 2008 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК ВИ ГО НУДИ СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ

1**НОВО!****НОВО!**

**- Интегрален текст -
Предговор, кратки
објаснувања и
Регистар на поими**

650,00**Акад. ВЛАДО КАМБОВСКИ****ПОРАЧКА БР. 50**

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци; 2) во _____ примероци; 3) во _____ примероци; 4) во _____ примероци; 5) во _____ примероци; 6) во _____ примероци; 7) во _____ примероци; 8) во _____ примероци; 9) во _____ примероци; 10) во _____ примероци; 11) во _____ примероци и 12) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____
Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008050